

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Примените кандидати поднесуваат:

1. ИНДЕКС

2. СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ

4. ТРИ ФОТОГРАФИИ (2 фотографии со димензии 3,5x4,5cm и 1 со димензии 2x3cm)

5. ПОТВРДА за уплатени 100 евра / 200 евра (во денарска противвредност) за редовни студенти /односно за студенти со кофинансирање или вонредни студенти

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 1600104545 788 10, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 10000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

6. ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака: ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје на жиро сметка 10000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

7. ПОТВРДА за уплатени 1.950,00 денари – за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака: за АУС на ФЗНХ – Скопје, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 1600104545 788 10, банка на примач: НБРМ со трезорска сметка 10000000063095, повикување на број 723119, програма 41, начин 1.

8. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница) со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на ФЗНХ - 1048813

Жиро сметка: 270000002025538;

Банка на примачот: Халк Банка;

Назив на примачот: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ

9. ПОТВРДА за уплатени **100,00** денари со назнака: **Факултетско студентско собрание (ФСС) при ФЗНХ** на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна **1600104545 788 10**, банка на примач: **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723019**, програма **41**, начин **1. (препорака)**

- Надоместокот при запишување го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи) - студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Поднесувањето на документи ќе се врши на 10.09.2020 година и 11.09.2020 и тоа во термините

***10.09.2020 год. – кандидатите кои се запишуваат на студиските програми Квалитет и безбедност на храна, Заштита на растенијата – фитомедицина, Анимална биотехнологија и Агроекономика**

***11.09.2020 год. – кандидатите кои се запишуваат на студиските програми Овоштарство, лозарство и винарство, Преработка на земјоделски производи, Хортикултура и Поледелство**

*Поднесувањето документи за запишување ќе биде спроведено со строго почитување на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.

<http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovidispiti.jpg>

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ПОПОЛНЕТИ) ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТОТ НА ДЕНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ.

Сите информации во врска со уписите (објавување на резултати и листа за уписи, потребни документи за запишување и останати информации во врска со уписите) ќе бидат објавени на веб страната на ФЗНХ www.fznh.ukim.edu.mk и огласните табли на Факултетот.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

